



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Ракописите се испраќаат во дупли-
кат на адреса: „Службен весник на
НРМ“ - Скопје. Огласи по тарифата

СКОПЈЕ
Сабота, 31 мај 1958
Број 18 Година XIV

Претплатата за 1958 год. изнесува
1.000 дин. Овој број чини 30 дин.
Чековна сметка број 802-Т-698.

95.

Врз основа на член 4 од Законот за финансирање на мелиорационите работи во Народна Република Македонија, Извршниот совет донесува

УРЕДБА ЗА ОСНОВАЊЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕЛИОРАЦИИ

Член 1

Со цел да се координира и правилно да се раководи со изведувањето на мелиорационите работи на одделните мелиорациони системи по Законот за финансирање на мелиорационите работи во Народна Република Македонија се основа Дирекција за мелиорации (во натамошниот текст: Дирекција).

Седиштето на Дирекцијата е во Скопје.

Член 2

Дирекцијата има својство на правно лице.

Член 3

Дирекцијата ги врши следниве задачи:

1) врши надзор над работата на дирекциите за изведување на мелиорациони работи и ја координира, помага и насочува нивната работа:

а) благовремено да се изработуваат и ревидираат односно одобруваат инвестиционите програми и главните проекти;

б) мелиорационите работи да се изведуваат по делови односно секој дел да претставува градежна и економска целина, така што да може да се користи како самостоен мелиорационен објект;

в) работата во врска со изработката на инвестиционите програми и главните проекти за подробната каналска мрежа;

г) работите за изградба на подробната каналска мрежа да се усогласат со работите за изградба на основната каналска мрежа, така што водните заедници да почнат да го користат изградениот дел од основната каналска мрежа во рокот определен со Законот за финансирање на мелиорационите работи во Народна Република Македонија;

д) инвестиционите работи за одбрана од поплави, за уредување на порои, за одводнување и наводнување што на подрачјата на мелиорационите системи нема да се изведуваат според одредбите на Законот за финансирање на мелиорационите работи во Народна Република Македонија, да се изведуваат така што со работите на мелиорационите системи да претставуваат една целина, а сите други инвестициони работи за кои е предвидена согласност на органот надлежен за работа на водостопанството да се усогласат со проектите на мелиора-

ционите работи што се изведуваат според Законот за финансирање на мелиорационите работи во Народна Република Македонија;

ѓ) при проектирањето на мелиорационите објекти (брани и др.) да се испита можноста за искористување на тие објекти и за потребите на енергетиката;

е) систематски да се издигаат кадри потребни за раководење со мелиоративните системи во експлоатација.

2) Дава согласност на програмските и проектните задачи на дирекциите односно обезбедува со инвестиционите програми и главните проекти да се извршат оние работи за односниот систем што се предвидени во елаборатот за мелиорациите во Народна Република Македонија.

3) Презема мерки да се предвиди со годишните програми и претсметки соодветен обем на задачи за да се обезбеди навремено изведување на мелиорациите, односно за да се запазат роковите одредени по Законот за финансирање на мелиорационите работи во Народна Република Македонија.

4) Се грижи мелиорационите работи да се изведуваат во рамките на одобрените програми и според одобрените главни проекти, како и планираните работи да се изведуваат во рамките на претсметковната вредност на проектираните објекти.

5) На Одборот за стопанство на Извршниот совет му дава мислење за годишните програми и претсметки на дирекциите за изведување на мелиорационите работи.

Член 4

Орган на управување на Дирекцијата е директорот, кого што го назначува и разрешува Извршниот совет.

Член 5

Извршниот совет ќе донесе Правилник за организацијата и работата на Дирекцијата.

Член 6

Надзор над работата на Дирекцијата врши Секретаријатот за земјоделство на Извршниот совет.

Член 7

Оваа Уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

ИС бр. 61

7 мај 1958 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар,
Трајче Грујоски, с. р.

Претседател,
Љупчо Арсов, с. р.

96.

Врз основа на член 18 став 3, член 42 став 1 и 6 и член 48 од Основниот закон за заштита од пожар, Извршниот совет на НР Македонија донесува

У Р Е Д Б А
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ФОРМИРАЊЕ ПРОТИВ-ПОЖАРНИ ЕДИНИЦИ ВО НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА И ИНДУСТРИСКИТЕ НАСЕЛБИ

Член 1

Секое населено место што има преку 5.000 до 15.000 жители мора да има организирана доброволна или професионална противпожарна единица способна за гаснење на пожар.

Ако во населеното место не постои противпожарна единица на доброволното противпожарно друштво, народниот одбор на општината е должен да организира професионална противпожарна единица.

Член 2

Во одредени индустриски населби надвор од населените места мора да има организирана противпожарна единица способна за гаснење на пожар, иако бројот на жителите е помал од 5.000.

Во кои индустриски населби мора да има противпожарни единици ќе одреди Државниот секретар за внатрешни работи, а по добиено мислење од Секретаријатот за индустрија на Извршниот совет.

Член 3

Противпожарната единица е способна за гаснење на пожар ако според месните услови има доволен број противпожарници и најмалку една противпожарна кола и две моторни пумпи.

Член 4

Народниот одбор на општината, според потребите на населеното место односно индустриската на селба, е должен од свои средства да набави потребни уреди, алати и опрема за гаснење на пожар за противпожарните единици, како и да обезбеди соодветни простории за сместување на тие уреди и опрема.

Во подмирување на трошоците за опрема може да учествува и околинскиот противпожарен фонд.

Член 5

До колку народниот одбор на општината до одредениот рок не ќе формира противпожарна единица способна за гаснење на пожар, или ако противпожарната единица не е способна за вршење на противпожарната служба, народниот одбор на околината може да формира противпожарна единица способна за гаснење на пожар за сметка на народниот одбор на општината.

Член 6

Народните одбори се должни да формираат противпожарни единици во населените места со преку 5.000 до 15.000 жители најдоцна до 1 април 1959 година.

Член 7

Оваа Уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

ИС бр. 59

7 мај 1958 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар,
Трајче Грујоски, с. р.

Претседател,
Љупчо Арсов, с. р.

97.

Врз основа на член 89 од Законот за организација на научната работа („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 34/57), Извршниот совет донесува

У Р Е Д Б А
ЗА ОСНОВАЊЕ СОВЕТ ЗА НАУЧНА РАБОТА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Се основа Совет за научна работа на Народна Република Македонија (во натамошниот текст — Совет).

Советот ги врши работите одредени со Законот за организација на научната работа и другите прописи

Член 2

Советот го сочинуваат претседател и најмалку 14 члена.

Претседателот и членовите ги именува и ги разрешува Извршниот совет.

Во Советот се именуваат два члена по предлог од Универзитетскиот совет на Универзитетот во Скопје и три члена по предлог од Друштвото на универзитетските наставници и научните работници, а другите членови се именуваат од редот на истакнати научни, стручни и други општествени работници.

Член 3

Претседателот и членовите на Советот се именуваат на четири години.

Извршниот совет може да го разреши претседателот и одделни членови на Советот и пред да измине времето за кое се именувани.

Член 4

Советот ги врши своите работи во пленум и преку свои одбори.

Член 5

Одборите проучуваат прашања од делокруг на Советот, изработуваат предлози и вршат одделни работи од делокруг на Советот што ќе се одредат со Статутот.

Член 6

Бројот на одборите се одредува со Статутот на Советот.

Одборите се состојат од претседател и четири члена кои што ги именува Советот од редот на своите членови.

Член 7

За проучување на одделни прашања од својот делокруг, советот и одборите можат да образуваат комисији од редот на своите членови и други научни и стручни работници.

Со решението за образување на комисијата се одредуваат и нејзините задачи.

Член 8

Советот и неговите одбори можат за извршување на своите задачи и со цел да прибираат податоци, известувања, мислења и да воспостават соработка воопшто, да се обраќаат непосредно до научните установи, Универзитетот во Скопје и факултетите на управата, стручните и другите здруженија, како и до научните работници.

Член 9

Административната служба на Советот ја врши Секретаријатот на Советот за култура на НРМ.

Член 10

Советот има Статут кој содржи поблиски одредби за организацијата и начинот на работењето на Советот.

Статутот го донесува Советот, а го потврдува Извршниот совет.

Член 11

Советот има своја претсметка на приходите и на расходите, која е составен дел на буџетот на Народна Република Македонија.

Наредодавец за извршување на претсметката е претседателот на Советот.

Член 12

Оваа Уредба влегува во сила со денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

ИС бр. 62

7 мај 1958 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар, Претседател,
Трајче Грујоски, с. р. Љупчо Арсов, с. р.

98.

Врз основа на член 52 од Законот за државната управа („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 13/56), во врска со член 8 од Уредбата за основање на Комисија за прашањата на личните доходи во стопанството („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 14/58), Извршниот совет донесува

УРЕДБА

ЗА ОСНОВАЊЕ КОМИСИЈА ЗА ПРАШАЊАТА НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ ВО СТОПАНСТВОТО

Член 1

При Секретаријатот за труд на Извршниот совет се основа Комисија за прашањата на личните доходи во стопанството (во натамошниот текст Републичка тарифна комисија).

Член 2

Републичката тарифна комисија има за задача:

а) да соработува со Сојузната тарифна комисија за утврдувања на општите мерила, основите и методите за определувањето на личните доходи во стопанството;

б) врз основа на мерилата и основите утврдени од Сојузната тарифна комисија и во границите на овластувањата дадени од неа, да донесува заклу-

чоци и препораки по однос на нивото на личните доходи по одделните стопански дејности, стопански гранки и стопански организации и по однос на критериумите за определување на нивото;

в) да ја координира работата на сите надлежни органи и организации во Републиката за утврдување на основите за лични доходи и да предлага мерки за усогласување на тие основи;

г) да прибира и да ги проучува податоците за основите за утврдување на личните доходи во стопанските организации;

д) да следи и да се грижи за донесување на правилници за основите на утврдувањето на личните доходи во стопанските организации;

ѓ) да го следи и да го проучува движењето на личните доходи во стопанските организации;

е) да го следи и да го проучува прашањето за работниот ефект, методите за нормирањето на работата и исполнувањето на нормите;

ж) да следи, проучува и презема потребни мерки по прашањето за воведување и усовршување на премискиот систем во стопанските организации;

з) да ја проучува примената на системот на личните доходи во стопанството во однос на неговата ефикасност и одразот врз зголемувањето на продуктивноста на трудот;

с) да ја проучува примената и спроведувањето на системот на распределбата на вкупниот приход на стопанските организации во врска со системот на личните доходи;

и) да им предлага на надлежните органи донесување на соодветни прописи и преземање на потребни мерки за подобрување и усовршување на системот на личните доходи во стопанството, а особено за нормирањето на работата и премирањето.

Член 3

Републичката тарифна комисија ја координира работата на комисиите и другите органи за прашањата на личните доходи во стопанството во народните одбори на околиците, коморите и стручните здруженија, синдикатите и стопанските организации по упатствата на Сојузната тарифна комисија и соработува со надлежните републички и локални органи на управата, установи и други органи и организации.

Член 4

Републичката тарифна комисија се состои од претседател и потребен број членови. Во Комисијата како членови влегуваат претставници на републичките органи на управата, Републичкиот совет на Сојузот на синдикатите на Југославија за Македонија, републичките стручни здруженија и други лица, што ќе ги именува Извршниот совет.

Извршниот совет ќе одреди кои републички органи на управата, републички комори и стручни здруженија ќе определуваат свои претставници во Комисијата.

Член 5

Надзор над работата на Комисијата врши Секретаријатот за труд на Извршниот совет.

Член 6

Секретаријатот за труд на Извршниот совет прибира податоци и приготвува материјали за по-

требите на Комисијата и врши за неа административни и технички работи.

Член 7

Буџетски средства за работата на Комисијата се осигуруваат по претсметката на Секретаријатот за труд на Извршниот совет.

Член 8

Републичката тарифна комисија донесува свој правилник за работа во согласност со Секретаријатот за труд на Извршниот совет.

Член 9

Народните одбори на околиците и општините основаат комисии за прашањата на личните доходи во стопанството во околиците и општините (околински и општински тарифни комисии).

По правило, општински тарифни комисии се формираат само во стопански најразвиените општини. Во општините каде што нема да се формираат посебни тарифни комисии функциите на Комисијата ќе ги врши соборот на производителите.

Член 10

Околинските и општинските тарифни комисии ги основаат соодветните народни одбори, и тоа оза-та собора рамноправно.

Член 11

Околинските и општинските тарифни комисии се состојат од претседател и 5 до 9 членови. Претседателот на Комисијата е член на соборот на производителите. За членови на Комисијата се земаат, меѓу другите, претставници на соодветните синдикални органи, локалните комори и други лица.

Околинските и општинските тарифни комисии ги именуваат соодветните народни одбори на заедничка седница.

Член 12

Со одлуката за основање на околинските и општинските тарифни комисии, се утврдуваат задачите и нивниот делокруг, земајќи ги како основа задачите на Републичката тарифна комисија.

Во извршувањето на своите задачи околинските и општинските тарифни комисии обработуваат и ја координираат работата на комисиите и другите надлежни органи за лични доходи по синдикалните организации, локални комори и стопански организации, како и со другите надлежни органи и организации, по упатствата на Републичката тарифна комисија.

Член 13

Надзор над работата на околинските и на општинските тарифни комисии вршат соодветните совети надлежни за прашањата на трудот и трудовите односи.

Член 14

Оваа Уредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на НРМ“.

ИС бр. 60

7 мај 1958 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар,
Трајче Грујоски, с. р.

Претседател,
Љупчо Арсов, с. р.

99.

На основа член 4 од Законот за финансирање на мелиорационите работи во НР Македонија, Извршниот совет донесува

УРЕДБА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ОСНОВАЊЕ НА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА МЕЛИОРАЦИОНИТЕ РАБОТИ НА ПОДРАЧЈЕТО НА РЕКА БРЕГАЛНИЦА

Член 1

Во Уредбата за основање Дирекција за изведување на мелиорационите работи на подрачјето на река Брегалница („Службен весник на НРМ“ бр. 6/58) став 2 од членот 5 се менува и гласи:

„Програмата и претсметката за наредната година и завршната сметка за изминатата година пред да се поднесат на органите од точка 4, 5 и 6 од претходниот став, Дирекцијата ги доставува на разгледување и претходно одобрување на Одборот за стопанство на Извршниот совет“.

Член 2

Членовите 6 и 8 се бришат.

Членот 7 постанува член 6, а членот 9 постанува член 7.

Член 3

Член 10 се менува, станува член 8 и гласи:

„Надзор над работата на Дирекцијата врши Дирекцијата за мелиорации“.

Членот 11 постанува член 9.

Член 4

Оваа Уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

ИС бр. 6/1

7 мај 1958 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар,
Трајче Грујоски, с. р.

Претседател,
Љупчо Арсов, с. р.

100.

На основа член 4 од Законот за финансирање на мелиорационите работи во НР Македонија, Извршниот совет донесува

УРЕДБА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ОСНОВАЊЕ НА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА МЕЛИОРАЦИОНИТЕ РАБОТИ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ПЕЛАГОНИЈА

Член 1

Во Уредбата за основање Дирекција за изведување на мелиорационите работи на подрачјето на Пелагонија („Службен весник на НРМ“ бр. 6/58) став 2 од членот 5 се менува и гласи:

„Програмата и претсметката за наредната година и завршната сметка за изминатата година

пред да се поднесат на органите од точка 4, 5 и 6 од претходниот став, Дирекцијата ги доставува на разгледување и претходно одобрување на Одборот за стопанство на Извршниот совет“.

Член 2

Членовите 6 и 8 се бришат.

Членот 7 постанува член 6, а членот 9 постанува член 7.

Член 3

Член 10 се менува, станува член 8 и гласи:

„Надзор над работата на Дирекцијата врши Дирекцијата за мелиорации“.

Членот 11 постанува член 9.

Член 4

Оваа Уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

ИС бр. 14/1

7 мај 1958 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар,
Трајче Грујоски, с. р.

Претседател,
Љупчо Арсов, с. р.

101.

На основа член 4 од Законот за финансирање на мелиорационите работи во НР Македонија, Извршниот совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ОСНОВАЊЕ НА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА МЕЛИОРАЦИОНИТЕ РАБОТИ НА ПОДРАЧЈЕТО НА РЕКА СТРУМИЦА

Член 1

Во Уредбата за основање Дирекција за изведување на мелиорационите работи на подрачјето на река Струмица („Службен весник на НРМ“ бр. 6/58) став 2 од членот 5 се менува и гласи:

„Програмата и претсметката за наредната година и завршната сметка за изминатата година пред да се поднесат на органите од точка 4, 5 и 6 од претходниот став, Дирекцијата ги доставува на разгледување и претходно одобрување на Одборот за стопанство на Извршниот совет“.

Член 2

Членовите 6 и 8 се бришат.

Членот 7 постанува член 6, а членот 9 постанува член 7.

Член 3

Член 10 се менува, станува чл. 8 и гласи:

„Надзор над работата на Дирекцијата врши Дирекцијата за мелиорации“.

Членот 11 постанува член 9.

Член 4

Оваа Уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

ИС бр. 15/1

7 мај 1958 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар,
Трајче Грујоски, с. р.

Претседател,
Љупчо Арсов, с. р.

102.

На основа член 4 од Законот за финансирање на мелиорационите работи во НР Македонија, Извршниот совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ОСНОВАЊЕ НА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА МЕЛИОРАЦИОНИТЕ РАБОТИ НА ПОДРАЧЈЕТО НА СТРУШКО ПОЛЕ

Член 1

Во Уредбата за основање Дирекција за изведување на мелиорационите работи на подрачјето на Струшко Поле („Службен весник на НРМ“ бр. 6/58) став 2 од членот 5 се менува и гласи:

„Програмата и претсметката за наредната година и завршната сметка за изминатата година пред да се поднесат на органите од точка 4, 5 и 6 од претходниот став, Дирекцијата ги доставува на разгледување и претходно одобрување на Одборот за стопанство на Извршниот совет“.

Член 2

Членовите 6 и 8 се бришат.

Членот 7 постанува член 6, а членот 9 постанува член 7.

Член 3

Член 10 се менува, станува член 8 и гласи:

„Надзор над работата на Дирекцијата врши Дирекцијата за мелиорации“.

Членот 11 постанува член 9.

Член 4

Оваа Уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

ИС бр. 16/1

7 мај 1958 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар,
Трајче Грујоски, с. р.

Претседател,
Љупчо Арсов, с. р.

103.

На основа член 4 од Законот за финансирање на мелиорационите работи во НР Македонија, Извршниот совет донесува

УРЕДБА**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ОСНОВАЊЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА МЕЛИОРАЦИОНИТЕ РАБОТИ НА ПОДРАЧЈЕТО НА СКОПСКО ПОЛЕ****Член 1**

Во Уредбата за основање Дирекција за изведување на мелиорационите работи на подрачјето на Скопско Поле („Службен весник на НРМ“ бр. 6/58) став 2 од членот 5 се менува и гласи:

„Програмата и претсметката за наредната година и завршната сметка за изминатата година пред да се поднесат на органите од точка 4, 5 и 6 од претходниот став, Дирекцијата ги доставува на разгледување и претходно одобрување на Одборот за стопанство при Извршниот совет“.

Член 2

Членовите 6 и 8 се бришат.

Членот 7 постанува член 6, а членот 9 постанува член 7.

Член 3

Член 10 се менува, станува член 8 и гласи:

„Надзор над работата на Дирекцијата врши Дирекцијата за мелиорации“.

Членот 11 постанува член 9.

Член 4

Оваа Уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

ИС бр. 17/1

7 мај 1958 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар,
Трајче Грујоски, с. р.

Претседател,
Љупчо Арсов, с. р.

104.

На основа член 4 од Законот за финансирање на мелиорационите работи во НР Македонија, Извршниот совет донесува

УРЕДБА**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ОСНОВАЊЕ НА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА МЕЛИОРАЦИОНИТЕ РАБОТИ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ТИКВЕШКО ПОЛЕ****Член 1**

Во Уредбата за основање Дирекција за изведување на мелиорационите работи на подрачјето на Тиквешко Поле („Службен весник на НРМ“ бр. 6/58) став 2 од членот 5 се менува и гласи:

„Програмата и претсметката за наредната година и завршната сметка за изминатата година пред да се поднесат на органите од точка 4, 5 и 6 од претходниот став, Дирекцијата ги доставува на разгледување и претходно одобрување на Одборот за стопанство на Извршниот совет“.

Член 2

Членовите 6 и 8 се бришат.

Членот 7 постанува член 6, а членот 9 постанува член 7.

Член 3

Член 10 се менува, станува член 8 и гласи:

„Надзор над работата на Дирекцијата врши Дирекцијата за мелиорации“.

Членот 11 постанува член 9.

Член 4

Оваа Уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

ИС бр. 18/1

7 мај 1958 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар,
Трајче Грујоски, с. р.

Претседател,
Љупчо Арсов, с. р.

105.

Врз основа на член 158 став 2 од Законот за јавните службеници, Извршниот совет донесува

ОДЛУКА**ЗА ПОЛОЖАЈНИТЕ ПЛАТИ НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ****I.**

Со оваа Одлука се утврдуваат рамките на полагајните плати на службениците на републичките органи за одредени основни положаи по работни места.

II.

Положајната плата за помошник државен секретар се утврдува до 28.100 дин. (нето 15.000 дин.).

Положајната плата од претходниот став може да се одреди и на други соодветни положаи.

Положајната плата на старешините и другите републички органи се утврдува до 21.900 (12.000 д.).

III.

Положајната плата на службениците на полагај односно работно место началник на одделение, шеф на отсек и референт во републички орган може да се утврди и тоа:

- за началник на одделение и пом. правобранител (10.000) до 17.800
- за шеф на отсек и инспектор (8.900) до 14.100
- за стручен референт и стручни соработници во судовите (6.000) до 10.500

Положајната плата на службениците на работните места од претходниот став се утврдува спрема степенот на стручноста (врстата) на службеникот и другите услови што се предвидени со актот за систематизација за соодветно работно место.

На канцеларските, извршните службеници и други од IV врста кои се поставени на референтски работни места, а за кои со актот за систематизација

се предвидува службеник од повисока врста, се утврдува положајна плата до 4.300 дин. (2.500).

Положајната плата на службеник на положај шеф на општи отсек може да се утврди до 7.700 (4.500).

Положајната плата на службениците — приправници изнесува и тоа:

- приправник за звање IV врста 1.600 д. (1000)
- приправник за звање III врста 3.200 д. (2000)
- приправник за звање II врста 5.000 д. (3000)
- приправник за звање I врста 6.800 д. (4000)

V.

Положајната плата на канцелариските службеници од III врста и службениците што вршат дактилографски работи се утврдуваат според звањето. Положајната плата за овие службеници се утврдува до 5.100 дин. Положајната плата за службениците во звање дактилограф Ia класа може да се утврди и до 4.000 дин. (3.800).

Положајната плата на службениците IV врста (канцелариски, извршни и други) се утврдува до 2.600 дин. (1.500).

VI.

Со решенијата за положајните плати што ќе се донесат поединечно за секој републички орган ќе се утврди износот на положајната плата за секој положај односно место во согласност со општите категории на основните положај и работни места, а во рамките што се пропишани со Законот за јавните службеници и оваа Одлука.

За работните места за кои според организационите прописи актот за систематизација или според одделното значење на работите односно степенот на самостојноста и функцијата се бараат во одредени органи службеници со високи стручни квалитети може да се утврди положајната плата до износ кој со оваа одлука е пропишан за положај началник на одделение или шеф на отсек. Извршниот совет за поодделни работни места може да утврди и повисок износ на положајна плата.

VII.

Решение за положајните плати на службениците на поодделни републички органи донесува старешијата на органот во согласност со Извршниот совет.

VIII.

Се овластува Секретаријатот за општа управа на Извршниот совет да се грижи за спроведување на оваа Одлука и да дава потребни упатства за нејзината примена.

IX.

Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“, а ќе се применува од 1. I. 1958 година.

ИС бр. 63
7 мај 1958 година
Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар,
Трајче Грујоски, с. р.

Претседател,
Љупчо Арсов, с. р.

106.

Врз основа на член 3 од Уредбата за данокот на промет („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 55/53 год.), во врска со чл. 18 точ. 1 од Уредбата за надлежностите на општините и на околиците и нивните органи („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 52/57), како и чл. 3 од Уредбата за измени и дополненија на тарифата за данокот на промет („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 3/58 год.), Извршниот совет донесува

О Д Л У К А ЗА РАМКОВНИ ДАНОЧНИ СТОПИ НА ОПШТИНСКИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ

I.

Народните одбори на општините можат да пропишуваат општински данок на промет во рамките на стопите одредени со Тарифата за рамковни даночни стопи на општинскиот данок на промет, која што е составен дел на оваа Одлука.

II.

Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

ИС бр. 65
7 мај 1958 година
Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар,
Трајче Грујоски, с. р.

Претседател,
Љупчо Арсов, с. р.

107.

ТА Р И Ф А НА ОКВИРНИТЕ СТОПИ НА ОПШТИНСКИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ

Тар. бр.	Стопа до
Дел I — Данок на промет што се должни да го плаќаат сите даночни обврзници	
1. На улазниците за биоскопските претстави, фискултурните и други приредби	5%
2. За истакнување на реклами обични и светлосни — за секој квадратен метар па и започнат	4.000 дин.
3. На надоместокот за реклами во биоскопите	10%
4. На приходите добиени од лотаријата и други игри на среќа од страна на приредувачи освен Југословенската лотарија	10%
5. На приходите добиени од влоговите на јавните кладилници	10%
6. На надоместокот за комуналните услуги	5%

Дел II — А — Производи		од	до
Грана 116 — Оплеменување и преработка на неметални руди			
1. Грнчарски производи	5	—	10%
2. Производи од гипс	10	—	15%
3. Останати производи од оваа грана	10	—	15%
Грана 117 — Метални производи			
4. Производи од ламарина	10	—	15%
5. Останати производи од оваа грана не споменати во Сојузната тарифа на данокот на промет	10	—	15%
Грана 119 — Електрични производи			
6. Електрични производи за широка потрошувачка	10	—	15%
Грана 120 — Хемиски производи			
7. Разни копчиња и полувинилска галантерија	15	—	25%
8. Чешли	10	—	15%
9. На сите останати производи од оваа грана	10	—	15%
Грана 121 — Производи на градежен материјал			
10. Производи на тули, вар, керамида, вадење на камен, песок и слично	10	—	15%
11. Производи од цемент, вештачки камен и слично	10	—	15%
Грана 122 — Дрвни производи			
12. Амбалажа	10	—	15%
13. Бочварски производи	10	—	15%
14. Плетарски производи	10	—	15%
15. Сите врсти намештај:			
а) политираан со фурнир	15	—	20%
б) останато	10	—	15%
16. Градежна столарија	10	—	15%
17. Коларски производи	10	—	15%
18. Самарциски производи	5	—	10%
19. Останати производи од оваа грана	10	—	15%
Грана 123 — Преработка на хартија			
20. Изработка и производи на хартија	10	—	20%
Грана 124 — Текстилни производи			
21. Јоргани и душеци	10	—	15%
22. Конфекција од текстил	10	—	15%
23. Јажарски производи	10	—	15%
24. На сите останати производи од текстил	10	—	15%
Грана 125 — Кожни производи			
25. На сите видови чевли	10	—	15%
26. Сарачки производи	10	—	15%
27. Кожна галантерија	15	—	20%
28. Крзнарски производи	15	—	20%
29. Кожуварски производи	10	—	15%
30. На сите останати производи не споменати во Сојузната тарифа за данокот на промет	5	—	10%
Грана 126 — Производи и преработка од гума			
31. Гумени опинци и други чевли	10	—	15%
32. Гумена галантерија	15	—	20%
33. Останати производи не споменати во Сојузната тарифа	5	—	10%
Грана 127 — Прехранбени производи			
34. Производи од брашно	10	—	15%
35. Слаткарски производи	10	—	15%
36. Останати производи од оваа грана	10	—	15%
37. На сите останати производи од занаетчиството без оглед од која стопанска грана или област што не се изрично споменати во оваа тарифа и во тарифните броеви од 1—101 од Сојузната тарифа за данокот на промет	10	—	15%
Б — Услуги			
1. На надоместокот во вршење на услуги од следните занаетчиски дејности:			
а) ковачки, коларски, налбатски и трукерајски	10	—	15%
б) браварски, електроинсталатерски и водоинсталатерски	10	—	15%
в) саатчиски, фидмописачки, радиомеханички, механичарски и фризерски	10	—	20%
г) фотографски и стаклорезачки	10	—	15%
д) воденичарските на електричен и моторен погон, волновлачарски, текстило-бојадиски	10	—	20%
е) шивачки	5	—	10%
ж) берберски, калајциски, абациски и крпачи на чевли	5	—	10%
з) на надоместокот од вршење на сите останати занаетчиски услуги	5	—	10%
2. На надоместокот од вршење на самостојни професионални дејности	10	—	15%
НАПОМЕНА:			
1. Данок по овој тарифен број не се плаќа за надоместокот за адвокатските услуги и услугите на верските заедници и свештениците.			
2. Даночна основица е вкупен износ на надокнадата во која е содржан данокот по овој тарифен број.			
108.			
Врз основа на член 75 ст. 1 во врска со чл. 71 точ. 1 реченица 5 од Уставниот закон и член 25 од Уредбата за организацијата и работата на Извршниот совет („Службен весник на НРМ“ бр. 24/56), Извршниот совет донесе			
О Д Л У К А			
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕСТАНОКОТ НА ВАЖНОСТА НА УРЕДБАТА ЗА ДАВАЊЕ ПАРИЧНА ПОМОШ НА ЖРТВИТЕ ОД ФАШИСТИЧКИОТ ТЕРОР И НА НИВНИТЕ ФАМИЛИИ			
1. Се утврдува дека престанува да важи Уредбата за давање парична помош на жртвите од фа-			

шистичкиот терор и на нивните фамилии, донесена од Извршниот совет под бр. 75/53 од 4 јули 1953 година („Службен весник на НРМ“ бр. 23/53).

2. Давањето помош на жртвите од фашистичкиот терор и на нивните фамилии го уредуваат народните одбори на општините со свои одлуки и според материјалните можности на општината.

3. Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“.

ИС бр. 67

7 мај 1958 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар, Претседател,
Трајче Грујоски, с. р. Љупчо Арсов, с. р.

109.

Врз основа на член 75 став 1 во врска со член 71 точ. 1 реченица 5 од Уставниот закон и член 25 од Уредбата за организацијата и работата на Извршниот совет („Службен весник на НРМ“ бр. 24/56), Извршниот совет донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕСТАНОКОТ НА ВАЖНОСТА НА УРЕДБАТА ЗА ДАВАЊЕ ПОМОШ НА МАТЕРИЈАЛНО НЕОБЕЗБЕДЕНИТЕ ЛИЦА

1. Се утврдува дека престанува да важи Уредбата за давање помош на материјално необезбедените лица, донесена од Извршниот совет под бр. 73/53 од 4 јули 1953 година („Службен весник на НРМ“ бр. 23/53).

2. Давањето помош на материјално необезбедените лица го уредуваат народните одбори на општините со свои одлуки и според материјалните можности на општината.

3. Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“.

ИС бр. 68

7 мај 1958 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар, Претседател,
Трајче Грујоски, с. р. Љупчо Арсов, с. р.

110.

Врз основа на член 2 од Одлуката за распоредот на општите норми на придонесот за социјално осигурување на норми за одделни гранки на осигурувањето („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 6/58 год.) Извршниот совет донесува

О Д Л У К А

ЗА НОРМИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА СЕКОЈА ОДДЕЛНА ГРАНКА НА ОСИГУРУВАЊЕТО

1. Општата норма на придонесот од 24% се распоредува:

- а) за здравствено осигурување — — — 9,0%
- б) за долгорочно осигурување — — — 14,4%
- в) за материјално обезбедување на лицата што привремено не се во работен однос и за службата за посредување на трудот — — — — — 0,6%

2. Општата норма на придонесот од 20% се распоредува:

- а) за здравствено осигурување — — — 9,0%
- б) за долгорочно осигурување — — — 10,4%
- в) за материјално обезбедување на лицата што привремено не се во работен однос и за службата за посредување на трудот — — — — — 0,6%

3. Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1958 година.

ИС бр. 64

7 мај 1958 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар, Претседател,
Трајче Грујоски, с. р. Љупчо Арсов, с. р.

111.

На основа член 4 од Уредбата за основање на Комисија за прашањето на личните доходи во стопанството ИС бр. 60 од 7. V. 1958 год. Извршниот совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА РЕПУБЛИЧКАТА ТАРИФНА КОМИСИЈА

Во Републичката тарифна комисија се именуваат:

1. За претседател:

СИМИТЧИЕВ АСЕН, член на Извршниот совет и секретар на Секретаријатот за труд;

2. За членови:

БОЖИНОВСКИ МИШКО, началник на Одделението за текушти план и анализи на Секретаријатот за општи стопански работи на Извршниот совет;

ДИМЕВСКИ МИЦЕ, помошник секретар на Секретаријатот за труд на Извршниот совет;

КАМХИ РОЗА, началник на Одделението за биланси на Државниот секретаријат за работи на финансиите;

ВУЛГАРАКИС ТЕОФАН, раководител на група за нациснален доход на Заводот за стопанско планирање на НРМ;

СИМОНОВСКИ ЖИВКО, член на Претседателството на Републичкиот совет на синдикатите за Македонија;

НЕЧЕВСКИ КОСТА, секретар на Секцијата на здружението за друмски сообраќај за Македонија;

ДУКОВСКИ РИСТО, секретар на Трговската комора на НРМ;

ГИНОВСКИ ВЕЛИМИР, претседател на Секцијата на Здружението за текстилна индустрија за Македонија;

КОСТУРЛИЕВ СЛАВЧО, од Секцијата на Здружението за тутуновата индустрија за Македонија;

АНЧЕВСКИ ЈАНКО, виши референт во Секретаријатот за индустрија на Извршниот совет;

Инж. ЗАФИГОВ ПЕНЧО, претседател на Секцијата за градежната струка за Македонија;

АДАМОВ НИКОЛА, раководител на Секцијата за земјоделство на Земјоделско-шумарската комора на НРМ;

АНДРЕЕВСКИ БЛАГОЈ, в. д. секретар на Занаетчиската комора на НРМ;

ТУФА ВАСО, секретар на Угостителската комора на НРМ.

3. За секретар:

Михајлов Петар, началник на Одделението за продуктивност на трудот и лични доходи на Секретаријатот за труд на Извршниот совет.

4. Оваа Одлука влегува во сила веднаш.

ИС бр. 95

10 мај 1958 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар,
Трајче Грујоски, с. р.

Претседател,
Љупчо Арсов, с. р.

112.

Врз основа на член 19 точка 4 од Законот за спроведување на Уставниот закон во врска со член 75 став 1 од Уставниот закон, а во согласност со Народниот одбор на Скопска околина, Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА НАДЛЕЖНОСТА НА СОВЕТОТ ЗА НАРОДНО ЗДРАВЈЕ НА НРМ СПРЕМА СПЕЦИЈАЛНАТА ДЕТСКА БОЛНИЦА ЗА БЕЛОДРОБНА ТУБЕРКУЛОЗА ВО СКОПЈЕ

1. Во надлежност на Народниот одбор на Скопска околина се пренесува правото и должноста што ги има Советот за народно здравје на НРМ во однос на Специјалната детска болница за белодробна туберкулоза во Скопје од стационарен тип и установа со самостојно финансирање.

2. На Народниот одбор на Скопска околина се пренесуваат и средствата по претсметката на приходите и расходите на Специјалната детска болница за белодробна туберкулоза во Скопје, утврдени во посебниот дел на буџетот на Народна Република Македонија за 1958 година.

3. Инвентарот и другиот имот, како и сиот здравствен персонал и другите службеници и работници на Специјалната детска болница за белодробна туберкулоза во Скопје, ќе ги преземе Народниот одбор на Скопска околина.

4. Ова Решение влегува во сила од денот на неговото објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

ИС бр. 70

7 мај 1958 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар,
Трајче Грујоски, с. р.

Претседател,
Љупчо Арсов, с. р.

113.

Врз основа на член 19 точка 4 од Законот за спроведување на Уставниот закон во врска со член 75 став 1 од Уставниот закон, а во согласност со Народниот одбор на Битолска околина, Народниот одбор на Тетовска околина, Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА НАДЛЕЖНОСТИТЕ НА СОВЕТОТ ЗА НАРОДНО ЗДРАВЈЕ НА НРМ СПРЕМА СПЕЦИЈАЛНИТЕ БОЛНИЦИ

1. Во надлежност на Народниот одбор на Битолска околина и Народниот одбор на Тетовска околина се пренесуваат правата и должностите што ги има Советот за народно здравје на НРМ во однос на следните специјални болници од стационарен тип и установи со самостојно финансирање и тоа:

а) во надлежност на Народниот одбор на Битолска околина се пренесува Специјалната болница за белодробна туберкулоза во Битола; и

б) во надлежност на Народниот одбор на Тетовска околина се пренесува Специјалната болница за белодробна туберкулоза во Лешок.

2. На народните одбори на односните околии соодветно се пренесуваат и средствата по претсметката на приходите и расходите на болниците од претходната точка, утврдена во посебниот дел на буџетот на Народна Република Македонија за 1958 година.

3. Инвентарот и другиот имот, како и сиот здравствен персонал и другите службеници и работници на Специјалната болница за белодробна туберкулоза во Битола и Специјалната болница за белодробна туберкулоза во Лешок, ќе ги преземе народниот одбор на односната околина.

4. Ова решение влегува во сила со денот на неговото објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

ИС бр. 69

7 мај 1958 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар,
Трајче Грујоски, с. р.

Претседател,
Љупчо Арсов, с. р.

114.

На основа член 25 став 2 од Законот за државната управа во врска со член 3 од Законот за органите на управата во Народна Република Македонија, Извршниот совет го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И НАЗНАЧУВАЊЕ ДРЖАВНИ СЕКРЕТАРИ

1. Поради заминување на нова должност се разрешуваат од должност и тоа:

— МОРИЦ РОМАНО — Државен секретар за финансии; и

— ДИМО КАНТАРЦИСКИ — Државен секретар за правосудна управа.

2. За државни секретари се назначуваат и тоа:
 — За Државен секретар за работи на финан-
 сиите АЛЕКСАНДАР ГРЛИЧКОВ, досегашен ди-
 ректор на Заводот за стопанско планирање;
 — За Државен секретар за правосудна управа
 БЛАГОЈ ЛЕВКОВ, народен пратеник.
3. Ова решение влегува во сила веднаш.

ИС бр. 99
 13 мај 1958 година
 Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар, Претседател,
 Трајче Грујоски, с. р. Љупчо Арсов, с. р.

115.

На основа член 97 став 2 од Уставниот закон и член 13 став 2 од Законот за органите на управата во Народна Република Македонија, Извршниот совет го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛИ НА РЕПУБЛИЧКИ СОВЕТИ

1. Поради заминување на нова должност се разрешуваат од должноста претседатели на републички совети и тоа:
 — ВЕРА АЦЕВА, претседател на Советот за народно здравје,
 — КОЛЕ ЧАПУЛЕ, претседател на Советот за култура.
2. За претседатели на републички совети се назначуваат и тоа:
 — ВАСИЛ ГОРГОВ, за претседател на Советот за народно здравје,
 — ДЕСА МИЉОВСКА, за претседател на Советот за култура.
3. Ова решение влегува во сила веднаш.

ИС бр. 97
 13 мај 1958 година
 Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар, Претседател,
 Трајче Грујоски, с. р. Љупчо Арсов, с. р.

116.

На основа член 71 точка 9 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта во Народна Република Македонија, Извршниот совет го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЗАВОДОТ ЗА СТОПАНСКО ПЛАНИРАЊЕ

1. Поради заминување на нова должност се разрешува од должност директор на Заводот за стопанско планирање АЛЕКСАНДАР ГРЛИЧКОВ.

2. За директор на Заводот за стопанско планирање во положај на државен секретар се назначува АНГЕЛ ЧЕМЕРСКИ, досегашен пом. директор на истиот Завод.

3. Ова решение влегува во сила веднаш.

ИС бр. 98
 13 мај 1958 година
 Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар, Претседател,
 Трајче Грујоски, с. р. Љупчо Арсов, с. р.

117.

На основа член 39 став 3 во врска со член 30 од Законот за државната управа и член 3 од Законот за органите на управата во Народна Република Македонија, Извршниот совет го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМ. СЕКРЕТАРИ ВО СЕКРЕТАРИЈАТИТЕ НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ

1. За помошници секретари на секретаријатите на Извршниот совет во положај помошник државен секретар се назначуваат и тоа:
 — БОРИС ГРУЈОСКИ, за пом. секретар за земјоделство и шумарство;
 — ШАМИ МОРИЦ, за пом. секретар за стоков промет;
 — МИЦЕ ДИМЕВСКИ, за пом. секретар за труд;
 — ГОРГИ ЦАЦА, за пом. секретар за законодавство и организација, досегашен правен советник на Народното собрание на НРМ.
2. Ова решение влегува во сила веднаш.

ИС бр. 96
 13 мај 1958 година
 Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар, Претседател,
 Трајче Грујоски, с. р. Љупчо Арсов, с. р.

118.

На основа член 39 став 3 од Законот за државната управа во врска со член 3 од Законот за органите на управата во Народна Република Македонија, Извршниот совет го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМ. СЕКРЕТАР ЗА ЗАКОНОДАВСТВО И ОРГАНИЗАЦИЈА

1. Поради заминување на нова должност се разрешува од должноста пом. секретар за законодавство и организација ГЕОРГИ ТУТУНЦИЕВ
2. Ова решение влегува во сила веднаш.

ИС бр. 100
 13 мај 1958 година
 Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар, Претседател,
 Трајче Грујоски, с. р. Љупчо Арсов, с. р.

119.

На основа член 39 став 2 од Законот за државната управа и член 3 од Законот за органите на управата во Народна Република Македонија, Извршниот совет го донесе следното

РЕШЕНИЕ**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПОЛОЖАЈ НА ПОМОШНИКОТ НА СЕКРЕТАРОТ НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ**

1. На помошникот на Секретарот на Извршниот совет — МИРЕ ДОНОВСКИ, се определува положај на државен потсекретар.

2. Ова решение влегува во сила веднаш.

ИС бр. 108

14 мај 1958 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар,
Трајче Грујоски, с. р.

Претседател,
Љупчо Арсов, с. р.

120.

На основа член 27 од Законот за државната управа во врска со член 6 од Законот за органите на управата во Народна Република Македонија, Извршниот совет го донесе следното

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА ЗАВОДОТ ЗА СТОПАНСКО ПЛАНИРАЊЕ**

1. За заменик на Директорот на Заводот за стопанско планирање во положај државен потсекретар се поставува СТОЈАН КОСЕВ, досегашен Секретар за сообраќај.

2. Ова решение влегува во сила веднаш.

ИС бр. 107

14 мај 1958 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар,
Трајче Грујоски, с. р.

Претседател,
Љупчо Арсов, с. р.

121.

На основа член 262 од Законот за јавните службеници, Извршниот совет донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЈАТА ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ ЗВАЊЕ ПЕДАГОШКИ СОВЕТНИК**

1. Поради заминување на нова должност се разрешува од должност претседател на Комисијата за предлагање звање педагошки советник ДЕСА МИЉОВСКА.

2. За претседател на Комисијата за предлагање звање педагошки советник се именува БОРО ЧУШКАР, народен пратеник.

3. Ова решение влегува во сила веднаш.

ИС бр. 102

13 мај 1958 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар,
Трајче Грујоски, с. р.

Претседател,
Љупчо Арсов, с. р.

122.

На основа член 11 став 1 од Законот за јавните патишта и член 12 под а) точка 1 алинеа од Уредбата за пренесување работите по републичките прописи во надлежност на републичките органи на управата („Службен весник на НРМ“ бр. 21/56), по претходно мислење на народните одбори на околните, а во согласност со Извршниот совет, донесувам

РЕШЕНИЕ**ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА ЈАВНИТЕ ПАТИШТА ОД II РЕД ВО ЈАВНИ ПАТИШТА ОД III РЕД****I.**

Јавните патишта и тоа:

а) Битолска околија:

- патот бр. 518 — Кременица — Бач — Старавина, од км. 0 + 000 до км. 41 + 000;
- патот бр. 519 — Демир Капија — Мрежичко — Витолиште — Маково — Новаци — Битола, од км. 69 + 000 до км. 112 + 000;
- патот бр. 520 — Белаводица — Расимбегов мост — Витолиште, од км. 0 + 000 до км. 42 + 000;
- патот бр. 527 — Маково — Рапеш — Старавина, од км. 0 + 000 до км. 14 + 000.

б) Охридска околија:

- патот бр. 501 — Дебар — Бањиште, од км. 0 + 000 до км. 5 + 000;
- патот бр. 522 — Скопје — Здуње — Македонски Брод, од км. 41 + 000 до км. 82 + 000;
- патот бр. 523 — Гостивар — Пеклиште — Самоков — Мала Река, од км. 36 + 000 до км. 57 + 150.

в) Скопска околија:

- патот бр. 522 — Скопје — Нова Брезница — Кула — Здуња — Македонски Брод, од км. 0 + 000 до км. 41 + 000;
- патот бр. 526 — Ржаничино — Бунар — Свети Николе, од км. 0 + 000 до км. 22 + 000;
- патот бр. 530 — Скопје — Драчево — Зелениково — Катланово — Катлановска Бања, од км. 0 + 000 до км. 36 + 000.

г) Тетовска околија:

- патот бр. 523 — Гостивар — Пеклиште — Самоков, од км. 0 + 000 до км. 42 + 000.

д) Титоввелецка околија:

- патот бр. 519 — Демир Капија — Мрежичко — Витолиште — Маково — Битола, од км. 0 + 000 до км. 69 + 000.

f) Штипска околија:

- патот бр. 524 — Радовиш — Подареш — Берово од км 0 + 000 до км. 46 + 000;
- патот бр. 531 — Бучиште — Злетово, од км. 0 + 000 до км. 7 + 000;
- патот бр. 532 — Оризари — Винаца — Берово, од км. 0 + 000 до км. 50 + 000;

категоризирани со Решението за определување патиштата од II ред на територијата на НР Македонија („Службен весник на НРМ“ бр. 20/51), како јавни патишта од II ред се категоризираат во јавни патишта од III ред.

II.

Ова Решение влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на НР Македонија“

Бр. 179/1

21 февруари 1958 год.

Скопје

Секретар

за сообраќај на Извршниот совет,

Стојан Косев, с. р.

На основа член 12 под а) точка 1 алинеа прва од Уредбата за пренесување работите по републичките прописи во надлежност на републичките органи на управата („Службен весник на НРМ“ број 21/56), Извршниот совет е согласен со Решението.

ИС бр. 88

7 мај 1958 година

Скопје

Претседател

на Извршниот совет на НРМ,

Љупчо Арсов, с. р.

Огласен дел**КОНКУРСИ****ЗАВОДОТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЛОЗАРСТВОТО И ВИНАРСТВОТО НА НРМ СКОПЈЕ**

распишува

КОНКУРС

за пополнување на работните места:

3. УПРАВНИК НА СТОПАНСТВОТО

— да има завршен Земјоделски факултет, положен стручен испит и најмалку двогодишна практика или завршена средна земјоделска школа, положен стручен испит и најмалку тригодишна практика во специјалноста.

2. ШЕФ НА СМЕТКОВОДСТВО

— да има средно образование со три години практика или непотполно средно образование со 5 години практика како шеф на сметководство.

3. СТРУЧЕН СОРАБОТНИК, за работа во одделението за лозарство

— да има завршен Земјоделски факултет

4. ДВАЈЦА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ТЕХНИЧАРИ

— да имаат завршено средна земјоделска школа

За кандидатите под 1) и 2) обезбеден стан по 2 соби.

Рок за поднесување на молбите е 10 јуни 1958 г. Основна и полагајна плата спрема Законот за јавните службеници. На земјоделските стручњаци им се обезбедува надоместок за работа надвор од населеното место.

Настап на работа веднаш.

Од Заводот за унапредување на лозарството и винарството на НРМ (670)

ДОМОТ ЗА НАРОДНО ЗДРАВЈЕ ВО ШТИП

распишува

КОНКУРС

за пополнување на следните работни места:

1. Стаматалог

2. лекара општа пракса

Настап на работа веднаш, а најдоцна до 1- VII-1958 година.

Плата според Законот за јавните службеници, а полагајната спрема правилникот на Домот.

(672)

СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА НАРОДНА ОДБРАНА НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА НР МАКЕДОНИЈА

распишува

КОНКУРС

за пополнување на следните работни места:

1. Референт

2. Референт за предвојничка обука

Услови: под 1 Економски факултет или средна стручна спрема, под 2 средна школа и да е резервни офицер.

Молбите со биографски податоци се поднесуваат до 30 јуни 1958 год.

Настап по договор.

Информации на тел. 24-33.

(673)

РЕГИСТРАЦИИ НА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ ДУКАНИ И РАБОТИЛНИЦИ

Врз основа на дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на општината Теарце бр. 2320/57 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 2, рег. бр. 16 занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Ибиши Б. Меметали, со седиште во с. Шемшово — Тетовско. Предмет на работењето на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ибиши Б. Меметали.

(316)

Врз основа на дозволата на Советот за стопанство на НО на општината Теарце бр. 2924/57 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 2, рег. бр. 19 занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Мирко Коруноски, со седиште во с. Беловиште. Предмет на работењето на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мирко Коруноски.

(317)

Врз основа на дозволата на Советот за стопанство на НО на општината Теарце бр. 6228/57 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 2, рег. бр. 21 занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Пецо В. Савески, со седиште во с. Јанчиште. Предмет на работењето на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Пецо В. Савески. (318)

Врз основа на дозволата на Советот за стопанство на НО на општината Пехчево бр. 3475 од 24-IX-1957 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 2, рег. бр. 6 занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Мустафа Мехмедов Ошафовски, со седиште во с. Црник — Пехчево. Предмет на работењето на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мустафа Мехмедов Ошафовски. (320)

Врз основа на дозволата од Советот за стопанство на НО на општината Пехчево бр. 2661 од 20-VII-1957 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 2, рег. бр. 6 занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер Гојко Никлоов Арнаутовски, со седиште во Пехчево. Предмет на работењето на дуќанот е: берберски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Гојко Николов Арнаутовски. (321)

Врз основа на дозволата на Одделението за стопанство на НО на општината — Титов Велес бр. 13982 од 12-XI-1957 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 497, рег. бр. 489 занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Орце Блажов Иванов, со седиште во Титов Велес, ул. „Орце Шутев“ бр. 28. Предмет на работењето на дуќанот е шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Орце Блажов Иванов. (322)

Врз основа на дозволата на Советот за стопанство и комунални работи на НО на општината Кукуречани бр. 4266 од 16-IX-1957 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 25, рег. бр. 25 занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач Трајко Иванов Димитров, со седиште во с. Кукуречани — Битолско. Предмет на работењето на дуќанот е: ковачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трајко Иванов Димитров. (323)

Врз основа на дозволата на Советот за стопанство на НО на општината Битола бр. 24363 од 12-X-1957 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 825, рег. бр. 52 занаетчискиот дуќан под фирма: Димитар Николов Чулев, со седиште во Битола, ул. „Булевар Први мај“ бр. 212. Предмет на работењето на дуќанот е: производство на килими и јамболии.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димитар Николов Чулев. (324)

Врз основа на дозволата на Советот за стопанство на НО на општината Тетово бр. 12847/57 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 471, рег. бр. 471, занаетчискиот дуќан под фирма: Бојација Рамадан Јакуп Фејзулаи, со седиште во Тетово, ул. „Моша Пијаде“ бр. 17. Предмет на работењето на дуќанот е: бојадиски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Рамадан Јакуп Фејзулаи. (325)

Врз основа на дозволата од Отсекот за стопанство и комунални работи на НО на општината Делчево бр. 3701/57 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 27, рег. бр. 212, занаетчискиот дуќан под фирма: Чевлар Неофит Николов Димитров, со седиште во Делчево. Предмет на работењето на дуќанот е: изработка и поправка на чевли.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Неофит Николов Димитров. (326)

Врз основа на дозволата на Одделението за стопанство на НО на општината Титов Велес бр. 17225/56 од 6-XII-1957 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 499, рег. бр. 491, занаетчискиот дуќан под фирма: Молер Милан Лазов Кочов, со седиште во Титов Велес, ул. „Димо Х. Димов“, бр. 7. Предмет на работењето на дуќанот е: молерски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Милан Лазов Кочов. (330)

Врз основа дозволата на Отсекот за стопанство и комунални работи на НО на општината — Делчево бр. 1868/57 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 27, рег. бр. 209, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Митко Иванов Донеvски, со седиште во с. Вирче — Делчево. Предмет на работењето на дуќанот е: шиене на машки алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Митко Иванов Донеvски. (327)

Врз основа на дозволата на Отсекот за стопанство и комунални работи на НО на општината — Делчево бр. 12943/57 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 28, рег. бр. 217 занаетчискиот дуќан под фирма: Налбат Зафир Ристов Стојанов, со седиште во Делчево. Предмет на работењето на дуќанот е: поткоvuвање на добиток.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Зафир Ристов Стојанов. (328)

Врз основа на дозволата на Отсекот за стопанство и комунални работи на НО на општината — Делчево бр. 16827/56 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 27, рег. бр. 208, занаетчискиот дуќан под фирма: Калајџија Панте Глигоров Георгиев, со седиште во Делчево. Предмет на работењето на дуќанот е: калајџиски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Панте Глигоров Георгиев. (329)

Врз основа на дозволата на Одделението за стопанство на НО на општината — Титов Велес бр. 12249/56 од 6-XII-1957 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 498, рег. бр. 490, занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер Илија Ѓорѓиев Павлов, со седиште во Титов Велес, ул. „Петар Михов“ бр. 26. Предмет на работењето на дуќанот е: берберски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Илија Ѓорѓиев Павлов. (331)

Врз основа на дозволата на Советот за стопанство на НО на општината Кавадарци бр. 11763 од 28-XI-1957 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 198, рег. бр. 198, занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер Бранко Костадинов Димитров, со седиште во Кавадарци, ул. „М. Тито“ бр. 20. Предмет на работењето на дуќанот е: берберски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Бранко Костадинов Димитров. (332)

Врз основа на дозволата на Советот за стопанство на НО на општината Пехчево бр. 3933 од 4-XII-1957 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 2, рег. бр. 8 занаетчискиот дуќан под фирма: Ориент — слаткар Абази Целадин Ремзија, со седиште во Пехчево, ул. „М. Тито“ бр. 2. Предмет на работењето на дуќанот е: изработка и продажба на слатки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Абази Целадин Ремзија. (333)

Врз основа на дозволата на Советот за стопанство на НО на општината Ѓорче Петров бр. 8096/57 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 4, рег. бр. 4 занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Мустафа Цемаила Селам, со седиште во с. Глумово. Предмет на работењето на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мустафа Цемаила Селам. (334)

Врз основа на дозволата на Советот за стопанство на НО на општината Ѓорче Петров бр. 9453/57 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 7, рег. бр. 7 занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Мустафа Ислам Мустафовски, со седиште во с. Никиштани. Предмет на работењето на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мустафа Ислам Мустафовски. (335)

Врз основа на дозволата на Советот за стопанство на НО на општината Ѓорче Петров бр. 8562/57 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 3, рег. бр. 3 занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Алили Сулејман Јонуз, со седиште во с. Долно Свиларе. Предмет на работењето на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Абази Сулејман Јонуз. (336)

Врз основа на дозволата на Советот за стопанство на НО на општината Ѓорче Петров бр. 7797/57 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 5, рег. бр. 5 занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Абази Целадинов Гарип, со седиште во с. Никиштани. Предмет на работењето на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Абази Целадинов Гарип. (337)

Врз основа на дозволата на Секретаријатот за стопанство на НО на општината Ѓорче Петров бр. 10045/57 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 8, рег. бр. 8 занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Трајче Николов Цветковски, со седиште во с. Орман. Предмет на работењето на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трајче Николов Цветковски. (338)

Врз основа на дозволата на Советот за стопанство на НО на општината Битола бр. 29442 од 9-XII-1957 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 826, рег. бр. 53 занаетчискиот дуќан под фирма: Качар Стефан Јованов Чикаровски, со седиште во Битола, ул. „Коле Неделковски“ бр. 4. Предмет на работењето на дуќанот е: качарски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стефан Јованов Чикаровски. (341)

Врз основа на дозволата на Советот за стопанство на НО на општината Штип бр. 9530 од 27-XI-1957 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 268, рег. бр. 268 занаетчискиот дуќан под фирма: Инсталатер за водоводна канализација и гасни постројки Воислав Милутин Тасковиќ, со седиште во Штип, ул. „Маршал Тито“ бр. 62. Предмет на работењето на дуќанот е: инсталирање на водоводни, канализациони и гасни постројки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Воислав Милутин Тасковиќ. (342)

ПРОМЕНИ ВО РЕГИСТАРОТ

Врз основа на решението на Советот за стопанство на НО на општината Кичево бр. 6885 од 5-XII-1957 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници, занаетчискиот дуќан под фирма: Кондурадија Абази В. Ѓиорѓи, од Крушево, бидејќи престана со своето работење. (339)

Врз основа на решението на Советот за стопанство на НО на општината Кичево бр. 6957 од 4-XII-1957 год. избришан е од регистарот на занаетчиските дуќани и работилници, занаетчискиот дуќан под фирма: Димитар Вангелов Петрески, од Крушево бидејќи престана со своето работење. (340)

СОДРЖИНА

	Страна		Страна
95. Уредба за основање Дирекција за мелиорации — — — — —	273	108. Одлука за утврдување на престанокот на важноста на Уредбата за давање парична помош на жртвите од фашистичкиот терор и на нивните фамилии — — — —	280
96. Уредба за задолжително формирање противпожарни единици во населените места и индустриските населби — — — —	274	109. Одлука за утврдување на престанокот на важноста на Уредбата за давање помош на материјално необезбедените лица —	281
97. Уредба за основање Совет за научна работа на Народна Република Македонија —	274	110. Одлука за нормите на придонесот за социјално осигурување за секоја одделна гранка на осигурувањето — — — —	281
98. Уредба за основање Комисија за прашањата на личните доходи во стопанството	275	111. Одлука за именување на членови на Републичката тарифна комисија — — —	281
99. Уредба за изменување на Уредбата за основање на Дирекција за изведување на мелиорационите работи на подрачјето на река Брегалница — — — — —	275	112. Решение за пренесување на надлежноста на Советот за народно здравје на НРМ спрема Специјалната детска болница за белодробна туберкулоза во Скопје — —	282
100. Уредба за изменување на Уредбата за основање на Дирекција за изведување на мелиорационите работи на подрачјето на Пелагонија — — — — —	276	113. Решение за пренесување на надлежностите на Советот за народно здравје на НРМ спрема специјалните болници — —	282
101. Уредба за изменување на Уредбата за основање на Дирекција за изведување на мелиорационите работи на подрачјето на река Струмица — — — — —	277	114. Решение за разрешување и назначување државни секретари — — — — —	282
102. Уредба за изменување на Уредбата за основање на Дирекција за изведување на мелиорационите работи на подрачјето на Струшко Поле — — — — —	277	115. Решение за разрешување и именување претседатели на републички совети — —	283
103. Уредба за изменување на Уредбата за основање Дирекција за изведување на мелиорационите работи на подрачјето на Скопско Поле — — — — —	278	116. Решение за разрешување и назначување директор на Заводот за стопанско планирање — — — — —	283
104. Уредба за изменување на Уредбата за основање на Дирекција за изведување на мелиорационите работи на подрачјето на Тиквешкото Поле — — — — —	278	117. Решение за назначување пом. секретари во секретаријатите на Извршниот совет —	283
105. Одлука за положајните плати на службениците на републичките органи — — —	278	118. Решение за разрешување пом. секретар за законодавство и организација — — —	283
106. Одлука за рамковни даночни стопи на општинскиот данок на промет — — —	279	119. Решение за определување положај на помошникот на секретарот на Извршниот совет — — — — —	284
107. Тарифа на оквирните стопи на општинскиот данок на промет — — — — —	279	120. Решение за назначување заменик на директорот на Заводот за стопанско планирање — — — — —	284
		121. Решение за разрешување и именување претседател на Комисијата за предлагање звања педагошки советник — — —	284
		122. Решение за категоризација на јавните патишта од II ред во јавни патишта од III ред	284